



Адреса: ул. “Широк Сокак” бр.60 – влез при НУ Народен Театар Битола; 7000 Битола; Македонија
 тел: 047 228 185 / 047 227 185 / 047 237 185; факс: 047 203 008; моб: 075 416 177

Л Е Т О 2018 ПОЛИХРОНО

- Вила Ефтерпи – Полихроно

Објект сместен на левата страна од Полихроно, во мирен дел, на 220 метри од плажа. Во близина на вилата се наоѓаат таверни и мини-маркети. Вилата располага со двоспални апартаменти со комплетно опремена кујна и дневна соба, одделена од две засебни спални соби, ТВ, клима уред (користењето е вклучено во цената), тоалет, балкони.

ТЕРМИН :	1/3 апа	1/4 апа	1/5 апа
27.05-03.06	69€	79€	89€
03.06-10.06	89€	99€	109€
10.06-17.06	109€	119€	129€
17.06-24.06	139€	149€	159€
24.06-01.07	169€	179€	189€
01.07-08.07	189€	199€	209€
08.07-15.07	209€	219€	229€
15.07-22.07	229€	239€	249€
22.07-29.07	239€	249€	259€
29.07-05.08	249€	259€	269€
05.08-12.08	259€	269€	279€
12.08-19.08	259€	269€	279€
19.08-26.08	239€	249€	259€
26.08-02.09	179€	189€	199€
02.09-09.09	149€	159€	169€
09.09-16.09	119€	129€	139€
16.09-23.09	89€	99€	109€
23.09-30.09	69€	79€	89€

Цени

- Се дадени по лице за минимум две платежни лица за **7 ноќевања**, со вклучен автобуски превоз, по курс од 1€ = 61.8 ден
- За аранжман со сопствен превоз се одобрува **12€** од вкупната цена по лице

Сместување:

- Трето, четврто и петто лице како и деца 2-12 год. имаат бесплатно сместување, плаќаат само превоз 12€
- Во апартаментите можат да се сместат онолку лица колку што има кревети

Попусти:

- 7% за уплата на два или повеќе поврзани термини
- 20% за целосна уплата во ЈАНУАРИ
- 15% за целосна уплата во ФЕВРУАРИ
- 10% за целосна уплата во МАРТ
- 5% за целосна уплата во АПРИЛ

Горенаведените попусти не можат да се комбинираат

Превоз:

- Секоја недела поаѓање од Битола во 06:00 час. враќање во 14:15 час.
- Превозот ги слегува патниците на најблиската локација до сместувањето каде може да минува автобус
- Цена за само автобуски превоз на наведените термини изнесува 12€ по лице
- 5€ доплата за пакет аранжман по лице од Охрид, Струга, Кичево, Прилеп и Ресен

Напомена:

- За резервација со попуст, потребна е аконтација од 30% од вкупниот износ на аранжманот, додека останатите 70% од износот треба да се доплатат додека трае месечниот попуст
- При промена на име и презиме, број на патници или термини, попустите дадени во дадениот месец нема да важат, односно ќе важат цените во периодот кога ќе се изврши промената
- Задолжително е здравствено и патничко осигурување
- Патниците се одговорни за важноста на нивните патни исправи.
- Агенцијата не е одговорна за интензитетот и квалитетот на интернет врската во сместувачките капацитети во текот на престојот на гостите, како и за периодите со топла и ладна вода.
- Од 2018 година во Грција ќе се воведат туристичка такса која гостите ќе ја плаќаат директно во сместувачките капацитети. Износот на туристичката такса ќе се објави од грчките власти на почетокот на годината.

Куќен ред:

- Студијата/апартманите се напуштаат во 08:00 часот, во студијата се влегува после 13:00 часот
- Гостите се сместуваат во претходно подготвени и уредени соби, со обврска сами да се грижат за редот и хигиената на истите во текот на престојот. По завршувањето на престојот гостите се обврзани да ги остават студијата/апартманите во пристојно чиста состојба.
- При употреба на клима уредот се молат гостите да ги затвораат вратите и прозорците. При напуштањето на студијата/апартманите се молат гостите да го исклучуваат клима уредот. Во спротивно, сопствениците на сместувачките капацитети имаат право да го забранат користењето на услугата.
- Опремата во студијата/апартманите и на терасите да биде неоштетена. Инвентарот мора да биде на број.
- Во случај на направена штета или губење на клучеви, гостите се должни да ја надокнадат штетата и да платат кај сопствениците на сместувачките капацитети пред заминување.
- Во случај на забелешки во врска со сместувањето или евентуални проблеми настанати во текот на престојот, гостите се должни да ја пријават забелешката или проблемот кај сопствениците на сместувачките капацитети и претставниците на агенцијата во текот на нивниот престој. Агенцијата не сноси одговорност за забелешки и проблеми пријавени после завршувањето на престојот на гостите.